

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

| | | | |
|-------------------|--|---------|--|
| Име и презиме | | Телефон | |
| Адреса на живеење | | Е-маил | |

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во **Макотен Дооел Гевгелија**, апликант за вработување, практикант, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, гост во хотел, клиент и сл.)

| |
|--|
| Категорија на субјект |
| Вашата врска со Макотен Дооел Гевгелија (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во Макотен Дооел Гевгелија) |

3. Опис на Барањето за пристап до лични податоци

| |
|---|
| Согласно член 19 од ЗЗЛП¹, барам Макотен Дооел Гевгелија да ме информира за следново (Ве молиме, означете ги полињата за кои барате информација) |
| <input type="checkbox"/> Дали Макотен Дооел Гевгелија врши обработка на моите лични податоци? |
| <input type="checkbox"/> Кои се целите на обработката на моите лични податоци? |
| <input type="checkbox"/> Кои категории на лични податоци ги обработува Макотен Дооел Гевгелија за мене? |
| <input type="checkbox"/> Дали и на кои корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци? |
| <input type="checkbox"/> Во кој рок се чуваат моите лични податоци? |
| <input type="checkbox"/> Кои се изворите од кои се собираат овие податоци? |
| <input type="checkbox"/> Дали Макотен Дооел Гевгелија донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои имаат правни последици врз мене? |
| <input type="checkbox"/> Дали Макотен Дооел Гевгелија врши пренос на моите личните податоци во трета земја или меѓународна организација? |

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020)

Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање:

- доказ за вашиот идентитет²

Одговорот на ова Барање, доставете го

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Потпис _____

Датум _____

Важни напомени:

- Макотен Дооел Гевгелија го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- Макотен Дооел Гевгелија може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитет
- Макотен Дооел Гевгелија ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено информирани
- Макотен Дооел Гевгелија може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно.

² За да бидеме сигурни дека Вие сте вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.